

**Известување за концентрација со која Кредит Агриколе Ассуранце СА, Франција и Еуроп Асистенце Холдинг, Франција ќе стекнат заедничка контрола над Еуроп Асистенце Франс, Франција
(предмет бр. 08-93/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 14.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на планираното создавање на целосно функционално заедничко вложување од страна на Кредит Агриколе Ассуранце СА (Crédit Agricole Assurances SA) со регистрирано седиште на плоштадот 16-18 Бул. Ваугиард 75015Париз, Франција преку неговото целосно зависно друштво Пацифика СА (Pacifica SA) со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугиард 75724 Париз, Франција од една страна и Еуроп Асистенце Холдинг (Europ Assistance Holding) со адреса на 2ра Улица Пилет Вилл 75009, Париз, Франција, која ќе резултира со стекнување на заедничка контрола врз Еуроп Асистенце Франс (Europ Assistance France) со регистрирана адреса на 1, Променаде де ла Боннете 92230 Геневиерс, Франција кое во моментот е 100% поседувано од страна на ЕАХ, а истовремено ЕАФ ќе стекне 100% од акциите во Виавита (Vivavita) со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугиард 75724 Париз, Франција, која во моментот е во целосна сопственост на Пацифика.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Кредит Агриколе Ассуранце СА (КАА) е друштво основано согласно законите на Франција, кое е на врвот од осигурителната дивизија на Кредит Агриколе Групацијата. КАА заедно со нејзините зависни друштва се активни во три области на дејности:

- животно осигурување, преку своите зависни друштва кои обезбедуваат производи за осигурување на физички лица и деловни субјекти (заштеди, животно осигурување, пензии, лично осигурување, долгорочна грижа, управување со средства и заштеда на вработени);

-не-животно осигурување, преку своите зависни друштва кои обезбедуваат осигурителни производи на физички лица и професионалци (осигурување на автомобили, домови, правна заштита итн.);

-и осигурување на доверител, преку зависно друштво која обезбедува гаранции од овој тип.

Пацифика СА е друштво основано согласно законите на Франција кое претставува осигурително друштво во целост поседувано од КАА.

Виавита, е акционерско друштво кое во моментот во целост е сопственост на Пацифика СА и контролирано од Кредит Агриколе Групацијата, чија главна дејност е пружање на домашни помошни услуги. Исто така во помал обем обезбедува и лични услуги (со исклучок на побарувања) кои се вклучени во договорите за осигурување и уште помалку, нуди на потрошувачите директна претплата давајќи им пристап кон сопствената мрежа на партнери.

Ниту едно од друштвата во Кредит Агриколе групацијата, вклучително и КАА, Пацифика и Виавита немаат регистрирано присуство во Северна Македонија.

Еуроп Асистенце Холдинг е матичната компанија на групацијата Еуроп Асистенце, специјализирана во секторот на услуги за лична помош, воглавно во областите на патување,

здравство, домување и автомобилизам. Иницијално активна само во Франција, Еуроп Асистенце групацијата денес е активна и во Франција и надвор.

Дејностите на Еуроп Асистенце групацијата во Франција ги врши **Еуроп Асистенце Франција (ЕАФ)**.

Дејностите на ЕАФ, денес ги опфаќаат сите видови на помошни услуги (во главно автомобилски, туристички, домашни услуги за помош и помош за домот) т.е. бенефиции кои на некој начин се поврзани со настанување на побарување (од осигурување) или реализација на гаранција и се наменети и за компании и индивидуални лица.

Еуроп Асистенце групацијата нема регистрирано корпоративно присуство, ниту пак има било какви брокери или посредници во Северна Македонија.

ЕАХ групацијата е директно и индиректно поседувана од **Асигурациони Генерали С.п.А (Assicurazioni Generali S.p.A.)** матично друштво на Генерали групацијата, кое е листано друштво на Миланската Берза и има регистрирано седиштена плоштадот Дука дељи Абруци (Duca degli Abruzzi) 2, Трст, Италија.

Генерали Групацијата е присутна во повеќе од 50 земји ширум светот, со повеќе од 70.000 вработени.

Во Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку своето зависно друштво **Генерали Инвестментс АД Скопје**, со регистрирана адреса на бул. Партизански одреди 14а/1-2, Скопје, друштво кое е активно во секторот со управување со инвестициски фондови.

Со оглед на активностите на страните, подносителите наведуваат дека Концентрацијата главно се однесува на пазарот на услуги за помош и пазарот на лични услуги во Франција во кои ЕАФ и нејзините зависни друштва, Виавита и групата Кредит Агриколе се активни, каки дека Концентрацијата исто така може да ги засега и поврзаните пазари на издавање на осигурување и дистрибуција на осигурување во Франција со оглед на активностите на Генерали групацијата и Кредит Агриколе групацијата во овие пазари соодветно. Меѓутоа сепак предлагата дека дефиницијата на релевантен пазар за целите на оцена на оваа Концентрација од страна на македонската Комисија за заштита на конкуренцијата, може да остане отворена.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

16.10.2020 година
Скопје